

Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

МАЛ ЦИП - IWILL XP4-G

Првиот мини компјутер кој е пласиран од страна на компанијата Iwill ја носеше ознаката XP4 и беше наменет за средната класа корисници кои сакале мало габаритно решение за нивните потреби.

Новиот модел XP4-G е со мали димензии - 160x190x270 милиметри.

Матичната плоча е со Интел чипсет 845GE наменета за Pentium 4 процесор, а со брзина до 3.0GHz. Оваа плоча може да се догради до 1Gb RAM меморија, содржи AGP слот за доградување графичка картичка.

Има интегрирана звучна карта со AC97 аудио кодек, со што ви е овозможено и шестканално аудио. На предниот дел од мини куќиштето се поставени приклучоци за микрофон и звучници, 2 USB приклучока, додека на задниот дел се наоѓаат сите стандардни приклучоци кои ги има и на останатите PC-а.

Сите тестови кои се направени над овој тип конфигурација се покажаа како многу успешни, така што доколку сте ограничени со простор дома или во вашата канцеларија, овој "мал цип" ќе ви заврши голема работа.



ЛОКАЛНО ПРЕБАРУВАЊЕ

Пребарувачите Google и Yahoo најавуваат т.н. локално пребарување. На тој начин би се овозможило побрзо наоѓање на барани информации во определени градови, региони или помали држави.

Оваа година новитет ќе биде опцијата - пребарување видеозаписи. Yahoo тукушто ја претстави англиската предверзија, додека на Blinkx веќе можете да "њушкате" по 15 телевизиски канали. Google и Microsoft наскоро планираат да воведат ваков вид можност за пребарување.

ДОАГА MSN ПРЕБАРУВАЧ

Во првата половина од оваа година во целосна верзија треба да се појават MSN пребарувачот и MSN Toolbar Suite. Засега овие програми можат да се најдат само во предверзија. Со нова верзија ќе се појави и Messenger од MSN и AOL. Новитет кај AOL за годинава ќе биде и Интернет - телефонијата (VoIP).



LOGITECH MX 900 BLUETOOTH OPTICAL MOUSE

На компанијата Logitech не и беше потребно многу време за да го извади новиот модел оптичко глумче, кое во однос на останатите модели е подобро во поглед на перформансите, а сепак работи и на безжична технологија Bluetooth. Произведувачот ви подарува и адаптер за безжично функционирање на глумчето и негово полнење, како и батерии NiMH, CD со софтвер и неверојатна гаранција од 5 години.

За ова глумче слободно може да се каже дека ќе функционира беспрекорно на сите компјутери заради компати-

билниот софтвер, кој го содржи и кој е прилагодлив на новите верзии на Microsoft Windows 2000 и XP.

Производот е со перфектен дизајн и анатомски е прилагодлив на сечија дланка. На него се наоѓаат и неколку копчиња кои овозможуваат лесна и ефикасна работа со поголемата палета програми кои моментно се актуелни. ●



RADIO TAXI
Пулстарс
9177